

*Експозитура

*ИД на клиентот

Б А Р А Њ Е
за промена на лозинка/сертификат за најава на системот за Електронско банкарство
во Централна кооперативна банка АД Скопје

Податоци за Барателот:

Име и Презиме/ Назив на пр.лице			
Седиште/Адреса			
ЕМБГ/ЕДБ	ЕМБС		
Лична карта број	Телефон		
Лице за контакт	Е-маил		

Промена на лозинка или сертификат

(да се заокружи)

<input type="checkbox"/> 1. Лозинка	<input type="checkbox"/> 2. Сертификат
-------------------------------------	--

ИЗЈАВА: Со полна материјална и кривична одговорност **изјавувам** за точноста и вистинитоста на наведените податоци, се обврзувам за навремено доставување на промена на истите, ги прифаќам општите услови за користење на системот на Електронско банкарство на Централна кооперативна банка АД Скопје и сносам полна материјална и кривична одговорност со сите последици за податоците, и трансакциите извршени преку сметките наведени во ова Барање. Податоците содржани во ова Барање се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13; 15/15 и 153/15). Истите може да се користат исклучиво за потребите на Банката и во случаи предвидени со закон. Изјавувам/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, како и за правото во секое време да биде повлечена согласноста за користење на податоците од страна на Банката или трети лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека:

- Согласен/на сум податоците да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
- Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

(име и презиме)

(ЕМБГ)

(потпис на овластеното лице – барател)

Пополнува Банката *

Барањето е реализирано: Променета е лозинка Променет е сертификат

(место и дата на прием)

(дата на важност од)

(печат и потпис на овластен работник на Банката)